



КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ
СП БЕЗБЕДНОСТ – V СЕМЕСТАР

Вон. проф. д-р Татјана Гергинова



Тема:

Поимно и терминологско определување на поимите корпоративна безбедност и Корпорациска безбедност;

Поим, предмет и дефинирање на корпоративната безбедност;

Местото и улогата на корпоративната безбедност во безбедносниот систем;

Односот на корпорациска безбедност и приватна безбедност;

Интегрална безбедност во корпорациите

Тема: Цели и задачи на корпоративната безбедност; Вредности на корпорацијата;

Тема: Принципи на функционирање на корпорациите; Профитна ефикасност; HSEC (Health, Safety, Environment Management, Community Relations) –


Здравје, безбедност, управување со животната средина (околина) – менаџмент, врски со заедницата; BCCM (Business, Crisis and Continuity Management) – работа, криза и континуирано, постојано управување;

Тема: Функции на корпоративната безбедност;

(Административна безбедност (Administrative Security) – процедури и политика во областа на информатичката заштита;

Физичка и техничка безбедност (Out-Source/Proprietary) –

машини, постројки и објекти; Безбедност на имотот и надворешните партнерства (Personnel Security);



Лична безбедност (Protective Security) – заштита на лица и заштита при работа;

Заштита од пожари (Fire Security); Работа во вонредни ситуации (Contingency Planning);

Информатичка безбедност (Information Security);

Безбедност на менаџерот (Executive Security);

Безбедност на различни деловни случувања (Event Security);

Безбедност на договорени работи со државни структури; Истраги (Investigations) –

програма за заштита од криминалитет и

Програма за едукација и развој на безбедносната култура на вработените

(Security Education and Training Program);

Тема: Начела на функционирање и развој на системот на корпоративна безбедност;
(единственост, рационалност, сеопфатност, селективност, приспособливост и доверливост);

Тема: ПОИМОТ ЗАГРОЗУВАЊА НА КОРПОРАТИВНАТА БЕЗБЕДНОСТ И
ИЗВОРИ НА ЗАГРОЗУВАЊА НА КОРПОРАТИВНАТА БЕЗБЕДНОСТ

-Општ осврт на облиците на загрозувања на лица, имот и деловно работење во корпорацијата
(политички криминалитет – тероризам, диверзија, саботажа, шпионажа,
општ криминалитет – кражба, тешка и разбојничка кражба, разбојништво,
одземање на моторно возило, измама, изнуда, киднапирање,
пожар, економски криминалитет –
корупција, несовесно работење, злоупотреба на службената положба
или овластувањата, проневера, примање и давање мито, одавање на службени тајни);

Тема: Корпоративната безбедност и справувањето со ризиците; Процена на ризик и процена на безбедноста на работењето во корпорацијата;

-работа на корпорацијата под нормални услови, во услови на криза, вонредни ситуации и несреќи, како и обезбедување на континуитетот на работењето по завршување на кризата и вонредните ситуации

Тема: Корпоративната безбедност и менаџментот на превенирање на загубите;

Одговорност на корпоративната безбедност;

Улогата на менаџерот за безбедност во управување со ризиците;

-Интерни субјекти на обезбедување

-Екстерни субјекти на обезбедување



ЛИТЕРАТУРА – КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ –
ОСНОВЕН УЧЕБНИК од
Вон. проф. д-р ТАТЈАНА ГЕРГИНОВА

Во постапка е на објавување
